

Службен гласник

Број 5

Четврток, 25 ЈУЛИ 2013 год.

на Општина Кавадарци



СОДРЖИНА	
Решение за објавување на Програма за организирање на културно стопанска туристичка манифестација "Тиквешки Гроздобер 2013" со Заклучоци	2
Програма за организирање на културно стопанска туристичка манифестација "Тиквешки Гроздобер 2013"	2
Заклучоци по Програма за организирање на културно стопанска туристичка манифестација "Тиквешки Гроздобер 2013"	5
Решение за објавување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на Општина Кавадарци за 2013 година;	5
Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на Општина Кавадарци за 2013 година;	6
Решение за објавување на Заклучоците по Информацијата за мерките и активностите за изработка на Процена на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Кавадарци;	7
Заклучоците по Информацијата за мерките и активностите за изработка на Процена на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Кавадарци;	8

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на

Програмата за организирање на културно стопанска туристичка манифестација”Тиквешки Гроздобер 2013” со Заклучоци

1 . СЕ ОБЈАВУВА Програмата за организирање на културно стопанска туристичка манифестација”Тиквешки Гроздобер 2013” со Заклучоци, донесени на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 24.07.2013 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-3628/1
25.07.2013 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа („Сл.весник на РМ,, бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на општина Кавадарци (Сл.гласник на општина Кавадарци бр.8/2005, Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 24.07.2013 година , донесе

ПРОГРАМА

За организирање на културно-стопанска туристичка манифестација „Тиквешки гроздобер 2013 „

Манифестацијата „Тиквешки гроздобер,, традиционално,како најголема културна стопанско туристичка манифестација претставува обележје и претпознатлив белег на нашиот град. Оваа манифестација традиционално се одржува уште од 1964 година ,со времен прекин,за повторно да биде возобновена. „Тиквешкиот гроздобер,, претставува склоп од културно, уметничка ,стопанска,спортска туристичка, манифестација со богати програмски содржини.

Кавадарци градот на виното и грозјето, традиционално секоја година го одбележува овој голем ден за населението од тиквешкиот регионот, за многубројните гости од збратимените и пријателски градови на Кавадарци и гостите од целата земја.

Денес оваа манифестација претставува мултимедијален настан кој го одразува достигнувањето на младата генерација во уметноста, спортот, културата, туризмот, стопанството.Манифестацијата Тиквешки гроздобер 2013 година ќе се одржи во деновите 13, 14, и 15 септември 2013 година.

Локалната самоуправа со вклученост на сите локални културни институции од градот и сите основни и средни училишта ефективно ќе ја реализира манифестацијата „Тиквешки гроздобер,,

Сите содржини и активности во основа имаа негување на културата ,традицијата и обичаите ,истакнување на лозаро-винарската компонента и развој

на винскиот туризам во рамките на локалниот економски развој на општината со експонирање на малите винарски визби кои во нашиот Тиквешки регион се повеќе ги има и кои го достигнаа својот врв на развој и негување на лозовите насади, добивање на квалитетно производство на вино и ракија и други производи од богатите предели со лозови насади.

Програмските активности оваа година предвидуваат:

* ДЕТСКИ КАРНЕВАЛ

Традицијата на одржување на Детскиот карневал ќе продолжи и оваа година со организиран настап на учениците од основните училишта од Општина Кавадарци и општините од Тиквешкиот регион – Росоман; Неготино и Демир Капија. Детскиот карневал претставува ретка можност за визуелно изразување на детската имагинација преку најразлична костимографија и сценски настап. Секоја поставка од детскиот карневал ќе биде со посебна содржина од детските приказни и бајки. Детскиот карневал ќе се одржи во предвечерните часови во централното подрачје на градот.

* ВИНСКИ КАРНЕВАЛ

* Централен настан на Манифестацијата „Тиквешки гроздобер,, е Винскиот карневал кој со учество над илјада учесници.

Како и секоја година карневалските поставки ќе тргнат од кружниот тек по улицата „Илинденска,, до Градскиот плоштад. Составот на карневалските поставки ќе биде оформен од:

- поставки на градот домаќин
- поставки на средни училишта од градот
- поставки на традиционални карневалски групи од с.Сопот, с.Бегниште, с. Ресава ,с.Дреново.
- поставки од карневалски градови од РМ – Прилеп, Вевчани, Струмица, Крушево.
- поставки од збратимените градови и
- поставки од карневалските градови и членки на ФЕЕК.

Уметничкиот впечаток на сите поставки ќе биде ефектуиран преку посебно осмислена драматургија за секоја поставка, со нејзино претставување пред Централната ложа на Градскиот плоштад.

• КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ПРОГРАМА

За културно – уметничката и забавната програма ќе се погрижи Совет кој би бил составен од млади талентирани музичари за организација на манифестацијата во соработка со Домот на култура,, Иван Мазов Климе,, Кавадарци а во насока и функција на збогатување на забавата за најмаладите „младите како и за повозрасните.

• СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ

На манифестацијата „Тиквешки гроздобер 2013,, се предвидени повеќе спортски манифестации во кои ќе бидат вклучени младите со организирање на спортски натпревари во кошарка, традиционалната Таблијада и оваа година ќе овозможи на многу љубители на играње на табла да ги покажат своите знаења. Исто така традиционалната трка со магариња и оваа година ќе биде атракција за многу посетители и гости на манифестацијата.

ВИНСКИ БОЕМСКИ ВЕЧЕРИ

Традиционално и оваа година винскиот амбиент на манифестацијата „Тиквешки гроздобер 2013,, ќе се долови преку амбиентално уредување на локацијата на Мало паркче , каде што учество ќе земат винариите од градот и Тиквешкиот регион.

За уредување на просторот ќе се искористат монтажните штандови во сопственост на Локалната самоуправа, кои без надомест ќе им се отстапат на користење на винариите и вршителите на угостителска дејност со што повратно корисниците ќе бидат задолжени за културно уметничките содржани за сите денови на манифестацијата со нивно финансиско покривање. Посебно ќе се посвети внимание на зачувување на ексклузивноста на точење на вино и ракија и дегустација на истите.

**БУЏЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА
МАНИФЕСТАЦИЈАТА
„ТИКВЕШКИ ГРОЗДОБЕР 2013 ,,**

• **Извори на финасирање:**

1. Буџет на Општина Кавадарци -----
2.000.000 ден

РАСХОДИ:

1. Културно уметнички забавен дел -----
280.000 ден
 2. Хотелско сместување на гости -----
800.000 ден
 3. Огномет -----
120.000 ден
 4. Угостителски услуги -----
800.000 ден
- ВКУПНО:** -----
2.000.000 ден

Средствата во делот на Расходи позицијата под реден број 1 – Културно уметнички забавен дел се трансверираат на Дом на култура „Иван Мазов- Климе,, Кавадарци по Програма.

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци,,.

Бр.07 – 3503/1
24.07.2013 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова Вилхелм

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05), расправајќи по Програма за организирање на културно стопанска туристичка манифестација”Тиквешки Гроздобер 2013”, Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 24.07.2013 година, ги донесе следните

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Советот на Општина Кавадарци, предлага при проектирањето на Буџетот на Општина Кавадарци за 2014 година, да се предвидат повеќе финансиски средства за реализација на Програмата за организирање на културно-стопанската туристичка манифестација „Тиквешки Гроздобер 2014,,
2. Советот на Општина Кавадарци, предлага организацијата и реализацијата на Програмата за организирање на културно-стопанската туристичка манифестација „Тиквешки Гроздобер 2014,, да биде доделена на Агенција за организирање на вакви манифестации, која ќе биде избрана на транспарентен начин преку јавен повик, со цел Манифестацијата да прерасне во поатрактивен културен настан кој би привлекол поголем број на посетители.
3. Заклучоците влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се објават во Службен Гласник на Општина Кавадарци.

Бр. 07-3503/1
24.07.2013 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
м-р Горица Пеливанова Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ за објавување на

Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на Општина Кавадарци за 2013 година

1 . СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на Општина Кавадарци за 2013 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 24.07.2013 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-3628/2
25.07.2013 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/2002), а во врска со член 17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09 ,124/10,18/2011,53/11, 144/12,) и член 82 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 24.07.2013 година, донесе

ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програмата за изработка на урбанистички планови
во Општина Кавадарци за 2013 година

Член 1

Во Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2013 година (“Службен Гласник на Општина Кавадарци” бр.54/2012, 59/2013, 3/2013) се врши следната измена :

Во Глава VIII Урбанистички планови финансирани од јавни и физички лица, после точка 3 СЕ ДОДАВААТ нови точки 4, 5 и 6 кои гласат:

4. „ДУП за дел од УБ 11 К „Мирче Ацев,, , Општина Кавадарци
Површина : - 0,8892 ХА
Намена: - А1 домување во станбени куќи
Граници на планскиот опфат :
-на север –осовина на ул„Мирче Ацев,,
-на исток –осовина на улица „Блажо Алексов,,
-на југ-осовина на улица Божо Димов.
-на запад –осовина на предвидена со ДУП станбена единица,,

5. „ Измена и дополнување на ДУП , Кавадарци УБ 22К и 23 К, КО Кавадарци, Општина Кавадарци,,

Површина : - 3,3 ХА
Намена: Г2-лесна незагадувачка индустрија
Г3-сервиси
Г4-сироваршиња
Е1-комунална инфраструктура
Е2-комунална суинфраструктура
Граници на планскиот опфат :
-на север –оди по осовина на ул 8 ,,
-на исток –оди по осовина на Бул.Западен Булевар,,
-на југ- оди по осовина на ул 3.
-на запад –оди по осовина на ул.1.

6. „ДУП за дел од УБ 26К Општина Кавадарци

Површина : - 6,1450 ХА
Намена: Г2-лесна незагадувачка индустрија
Г3-сервиси
Г4-сироваршиња
Е1-комунална инфрасруктура
Е2-комунална супрасруктура

Граници на планскиот опфат :

-на север – осовина на постоечка индустриска улица во склоп на кругот на ДИК Страшо Пинџур

-на исток –осовина на улица Индустриска и Се 3 планирана со ГУП на град Кавадарци,

-на југ- осовина на улица Со 3 со ГУП на град Кавадарци продолжеток на булевар Моша Пијаде

-на запад – осовина на предвидена со ГУП СО 4-новопроектирана.

Член 2

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.07 – 3503/2
24.07.2013 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ за објавување на

Заклучоците по Информацијата за мерките и активностите за изработка на Процена на загроеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Кавадарци

1 . СЕ ОБЈАВУВААТ Заклучоците по Информацијата за мерките и активностите за изработка на Процена на загроеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Кавадарци, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 24.07.2013 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-3628/3
25.07.2013 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05), расправајќи по Информација за мерките и активностите за изработка на Процена на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Кавадарци, Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 24.07.2013 година, ги донесе следните

З А К Л У Ч О Ц И

1. Се усвојува Информацијата за мерките и активностите за изработка на „Процена на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Кавадарци.

2. Се задолжуваат органите и службите на Општина Кавадарци по барање на Регионалниот центар за управување со кризи Кавадарци активно да се вклучат во прибирањето и доставувањето на податоци и информации потребни за изработка на Процената на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Кавадарци.

3. Заклучоците влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се објават во Службен Гласник на Општина Кавадарци.

Бр. 07-3503/3
24.07.2013 година
К а в а д а р ц и

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
м-р Горица Пеливанова Вилхелм